



Моја AVON програма за добредојде

ЗА НОВИ ПРЕТСТАВНИЦИ  
НАЗНАЧЕНИ ВО ПЕРИОДОТ  
K10-K13  
03.07. - 24.09.2018

## Во твојата 1-ва кампања

Одбери ексклузивен мирис по специјална цена доколку станеш Претставник на AVON и ја направиш твојата прва порачка од најмалку **1.900 ден.** во K12 или K13 (14.08. - 24.09.2018.)



Парфем Far Away Rebel за Неа, 50 мл  
Редовна цена: 1.150 ден.  
Шифра за порачка: 8300 6

одбери еден  
ЗА САМО  
**25 ден.**



Парфем Avon Senio за Hero за Hero, 100 мл  
Редовна цена: 1.100 ден.  
Шифра за порачка: 8301 4

## Во твојата 2-ра кампања

Направи порачка од најмалку **2.200 ден.** и одбери еден од прекрасните комплети по специјална цена!

- КОМПЛЕТ PLANET SPA**  
Парафинска маска за раце и стапала, 125 мл  
Потхранувачки пилинг за раце и стапала, 75 мл  
Потхранувачки крем за раце, лакти и стапала, 75 мл  
Шифра за порачка: **8306 3**
- КОМПЛЕТ ADVANCE TECHNIQUES**  
Потхранувачки шампон со арганово масло, 250 мл  
Потхранувачки балсам со арганово масло, 250 мл  
Потхранувачки серум за коса со арганово масло, 30 мл  
Шифра за порачка: **8307 1**



одбери еден  
ЗА САМО  
**99 ден.**



## Во твојата 3-та кампања

Направи порачка од најмалку **2.500 ден.** порачај најмалку 5 брошури од наредната кампања и одбери еден од нашите најпродавани комплети по специјална цена!

- КОМПЛЕТ ANEW:**  
Гел за чистење на лице со бел чај, 150 мл  
Двоен систем за околу очите со PolyPeptide-X, 2 x 10 мл  
Хидрантен крем со 3Ф 15 Hydro-Advance, 50 мл  
Шифра за порачка: **8302 2**
- КОМПЛЕТ ШМИНКИ:**  
Кармин True Colour, нијанса Chic, 3,6 г  
Сјајни бисери за лице Avon True, 22 г  
Еднобојна сенка за очи Avon True, нијанса Pink Petal 1,6 г  
Шифра за порачка: **8304 8**



одбери еден  
ЗА САМО  
**99 ден.**

Не заборавај да порачаш најмалку 5 БРОШУРИ од наредната кампања

## Во твојата 4-та кампања

Направи порачки со вкупен износ од најмалку **9.400 ден.** во текот на твоите први четири кампањи како AVON Претставник, порачај најмалку 5 брошури од наредната кампања и одбери еден од луксузните комплети по специјална цена!

- КОМПЛЕТ AVON ДАМА**  
Чанта за преку рамо Kukio  
Прирачник за шминкање за 2018 година  
Шифра за порачка: **8000 2**
- КОМПЛЕТ ШМИНКИ И МИРИС**  
Парфем Little Black Dress, 50 мл  
Сјај за усни Luxe, нијанса Dazzling Nude, 4,5 мл  
Маскара за поголем волумен Luxe, 7 мл  
Сенки за очи Luxe, нијанса Cocoa Couture, 8 г  
Прирачник за шминкање за 2018 година  
Шифра за порачка: **8002 8**



одбери еден  
ЗА САМО  
**99 ден.**

Не заборавај да порачаш најмалку 5 БРОШУРИ од наредната кампања

ДАЛИ СИ ПОДГОТВЕНА ЗА СОВРШЕНО СЕЛФИ?

**ЗЕМИ**  
SAMSUNG  
Galaxy J2



Секој нов Претставник кој ќе се приклучи во AVON во K10, K11, K12 или K13 и кој ќе ги исполни условите за 1-вата и 2-рата кампања од програмата за добредојде на Нови Претставници, ќе може да учествува во лотарија за вкупно 4 смартфон Samsung Galaxy J2. Извлекување на лотаријата:

- Во K13 ќе бидат извлечени 2 Претставници кои биле назначени во K10 и K11 и кои ги исполниле условите од Моја AVON програма за добредојде за 1-вата и 2-рата кампања, кои ќе добијат по 1 смартфон Samsung Galaxy J2.
- Во K15 ќе бидат извлечени 2 Претставници кои биле назначени во K12 и K13 и кои ги исполниле условите од Моја AVON програма за добредојде за 1-вата и 2-тата кампања, кои ќе добијат по 1 смартфон Samsung Galaxy J2.

АПЛИЦИРАЈ ТУКА

AVON

### УСЛОВИ ЗА ПРОГРАМАТА:

- Во програмата учествуваат сите нови Претставници назначени во периодот од кампања 10 до кампања 13 (03.07. - 24.09.2018) во нивната 2-ра, 3-та и 4-та кампања како Претставници на AVON
- Минималниот износ на порачката за 1-вата и 2-рата и 3-тата кампања не се кумулативни и треба да се исполнат во една порачка
- Минималниот износ на порачките за 4-тата кампања е кумулативен и истиот ќе се смета како вкупна вредност на сите порачки кои Претставникот ги направил во првите четири кампањи како Претставник на AVON, не сметајќи го износот на вратените производи за истиот период (доколку ги има)
- Претставникот може да одбере само по еден комплет по специјална цена во секоја од кампањите, доколку ги исполни условите
- Комплетите по специјална цена не се добиваат автоматски. Претставникот мора да ја внесе шифрата за порачка во соодветната кампања за да го порача комплетот, но не и подоцна
- Доколку Претставникот заборава да го порача комплетот во порачката во која ги исполнил условите, тоа може да го направи во која било следна порачка во рамките на истата кампања, но не и во наредната
- Секое ниво од програмата е засебно. Не е неопходно Претставникот да ги исполни условите за пониското ниво за да може да учествува во наредното
- Во лотаријата за Samsung смартфони може да учествуваат само новите Претставници кои ќе се приклучат во AVON во периодот K10-K13 и кои ќе ги исполниле условите за 1-вата и 2-рата кампања од Моја AVON програма за добредојде на Нови Претставници
- Извлекувањето на добитниците од лотаријата за смартфоните ќе биде извршено во K13 и K15 (2 смартфона во K13 и 2 смартфона во K15). Вкупниот број на смартфони кои ќе се доделат во лотаријата е 4. Извлекување на лотаријата:
- Во K13 ќе бидат извлечени 2 Претставници кои биле назначени во K10 и K11 и кои ги исполниле условите од Моја AVON програма за добредојде за 1-вата и 2-рата кампања, кои ќе добијат по 1 смартфон Samsung Galaxy J2
- Во K15 ќе бидат извлечени 2 Претставници кои биле назначени во K12 и K13 и кои ги исполниле условите од Моја AVON програма за добредојде за 1-вата и 2-тата кампања, кои ќе добијат по 1 смартфон Samsung Galaxy J2
- Специјалните цени на комплетите се нето цени, не добиваат дополнителен полуст, не се вклучуваат во бруто продажбите, во нивото за полуст, ниту во нивото за програмата
- Сите новоназначени Претставници кои учествуваат во Моја AVON програма за добредојде (во нивните први четири кампањи) не учествуваат во останатите програми за Претставници, сè додека не го завршат и последниот чекор од оваа програма - после нивната 4-та кампања како AVON Претставници
- Приходите се достапни до исцрпување на количините. Во случај на исцрпување на количините поради голем интерес или друга причина, компанијата го задржува правото да достави заменски производи со слична вредност и сличен квалитет
- AVON го задржува правото да ги смени условите за програмата во кое било време, откако за тоа претходно ќе ги информира Претставниците